

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 142

12 јули 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2095. Одлука за именување Претседател и членовина Советот за безбедност на Република Северна Македонија..	2	2102. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет.....	15
2096. Одлука за давање на согласност за пренос на уделите во Друштвото ХЕЦ 408 ДОО Скопје на МПИ ЖИТО КАРАОРМАН АД КИЧЕВО и Сретен Миладиноски.....	2		
2097. Одлука за давање на согласност за пренос на уделот во Друштвото Енерџи лукс ДООЕЛ Штип на Друштвото ДПТУ АТОМ САНТЕХ ДОО-Кочани.....	2	2103. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, за формата и содржината на барањето за промена на податоци во регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, за формата и содржината на барањето за бришење од Регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, потребната документација и начинот на водење на регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата.....	19
2098. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чешиново - Облешево...	3		
2099. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонска Каменица.....	3		
2100. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии....	3		
2101. Правилник за формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација.....	4		

	Стр.
2104. Правилник за изменување на Правилникот за пасоши за растенија (*)	19
2105. Одлука за продолжување на рокот за започнување со вршење на дејноста на Трговско радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струта.....	30

	Стр.
2106. Одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струмица, Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Делчево.....	31
Огласен дел.....	1-64

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2095.

Врз основа на член 84 алинеја 6, член 86 став 1 и 2 и Амандман XIII од Уставот на Република Северна Македонија, донесувам

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I

Претседател на Советот за безбедност на Република Северна Македонија е

- СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ, претседател на Република Северна Македонија.

II

За членови на Советот за безбедност на Република Северна Македонија се именуваат:

- м-р ТАЛАТ ЦАФЕРИ, претседател на Собранието на Република Северна Македонија,

- ЗОРАН ЗАЕВ, претседател на Владата на Република Северна Македонија,

- ОЛИВЕР СПАСОВСКИ, министер за внатрешни работи,

- м-р РАДМИЛА ШЕЌЕРИНСКА, министер за одбрана,

- м-р НИКОЛА ДИМИТРОВ, министер за надворешни работи,

- д-р ТРАЈАН ГОЦЕВСКИ,

- д-р ВЕТОН ЉАТИФИ, и

- д-р НЕНАД МАРКОВИЌ.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-564/1
12 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2096.

Врз основа на член 42 став 4 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛИТЕ ВО ДРУШТВОТО ХЕЦ 408 ДОО СКОПЈЕ НА МПИ ЖИТО КАРАОРМАН АД КИЧЕВО И СРЕТЕН МИЛАДИНОСКИ

Член 1

Се дава согласност на Концесионерот ХЕЦ 408 ДОО Скопје, како носител на правото на концесија на вода за изградба на мала хидроелектрична централа за производство на електрична енергија добиена по основ на Договор за концесија со бр. 12-547/1 од 15.01.2010 година за локацијата бр.408 река Пена, за пренос на 70% од уделот од основачите - Друштво за производство, промет и услуги ФЛЕКС ПОВЕР ДОО Скопје и Друштво за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје на МПИ ЖИТО КАРАОРМАН АД КИЧЕВО со удел од 20% и Сретен Миладиноски со удел од 50%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4525/1
4 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2097.

Врз основа на член 42 став 4 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛОТ ВО ДРУШТВОТО ЕНЕРГИ ЛУКС ДООЕЛ ШТИП НА ДРУШТВОТО ДПТУ АТОМ САНТЕХ ДОО-КОЧАНИ

Член 1

Се дава согласност на Концесионерот Енерги лукс ДООЕЛ Штип, како носител на правото на концесија на вода за изградба на мала хидроелектрична централа за производство на електрична енергија добиена по основ на Договор за концесија со бр. 12-2867/20 од 20.03.2012 година за локацијата бр.349 Блатечка река,

за пренос на 100% од уделот од единствениот содружник Друштвото МК ВИЗА ФЕШН ДООЕЛ Штип на Друштвото ДПТУ АТОМ САНТЕХ ДОО - Кочани.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4525/2
4 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2098.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Опис на движна ствар	Моќност (kw)	Количина	Инвентарен број
1	Фотоволтаичен соларен систем	15	1	22184
2	Фотоволтаичен соларен систем	15	1	22185
3	Фотоволтаичен соларен систем	15	1	22186

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок на општина Чешиново Облешево.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Чешиново Облешево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5152/1
9 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2099.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Опис на движна ствар	Моќност (kw)	Количина	Инвентарен број
1	Фотоволтаичен соларен систем	15	1	22175
2	Фотоволтаичен соларен систем	15	1	22176
3	Фотоволтаичен соларен систем	15	1	22177

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок на Општина Македонска Каменица.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Македонска Каменица, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5154/1
9 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

2100.

Врз основа на член 27-б став 4, а во врска со став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), министерот за правда донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-2689/2 од 22.5.2019 година престанува да важи за политичките партии:

- ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27) и

- СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА (не е доставен: извештај од регистар на примени донации/член 25).

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18).

Образложение

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19 од 22.5.2019 година, Државниот завод за ревизија достави дописи број 25-11/85 од 21.6.2019 година и 25-11/88 од 26.6.2019 година со барање за запирање на забраната на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на политичките партии Партија за целосна еманципација на ромите и Странка на демократска акција на Македонија кои ги исполниле обврските за финансиско известување за 2018 година.

Државниот завод за ревизија достави известување дека политичките партии Партија за целосна еманципација на ромите и Странка на демократска акција на Македонија ги исполниле целосно своите обврски за финансиско известување за 2018 година.

Со оглед дека наведените политичките партии ги исполниле условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичката партија може да поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-2689/8
9 јули 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

2101.

Врз основа на член 37 став (4) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на Република Македонија“ број 83/18) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 124/19), министерот за економија, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација.

Член 2

Барањето за доделување на финансиска поддршка за инвестициски проекти во технолошко индустриски развојни зони се поднесува до Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Барањето за доделување на финансиска поддршка за инвестициски проекти надвор од технолошко индустриски развојни зони се поднесува до Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија.

Барањето од ставовите 1 и 2 на овој член се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставовите 1 и 2 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 на овој правилник се поднесува следната документација:

- Писмо на намери;
- Деловен план за инвестициски проект.
- Тековна состојба за деловниот субјект издаден од Централниот Регистар на Република Северна Македонија, не постара од 60 дена;
- Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект не е отворена стечајна постапка, не постара од 60 дена;
- Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект не е отворена постапка за ликвидација, не постара од 60 дена;
- Потврда од Царинската управа дека деловниот субјект нема неплатен долг по основ на царина и други увозни давачки, не постара од 60 дена;
- Уверение од Управата за јавни приходи дека нема настанати и ненамирени даночни обврски, не постаро од 60 дена;

- Годишни сметки со финансиски извештаи за последните четири години или за пократок период во зависност од датумот на кој деловниот субјект е основан или започнал со дејност;

- Нотарски заверена изјава на застапникот по закон на подносителот на барањето, под полна материјална, кривична и морална одговорност за точност и веродостојност на сите податоци кои барателот ги приложува со барањето од член 2 на овој правилник;

- Извод од Централен депозитар за хартии од вредност кога подносителот на барањето е основач на Акционерско друштво, дека поседува најмалку 51% од сопственоста на деловниот субјект за подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции;

- Копија од акционерската книга за подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции.

Подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции покрај документите од став 1 на овој член, треба да поднесат и Потврда од надлежен орган на странска држава за пријавено живеалиште или привремен престој за државјани на Република Северна Македонија.

Член 4

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/18).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18 – 1869/12
11 јули 2019 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

Прилог 1

ДО:

☐ Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ Ул. Никола Вапцаров бр. 7, 1000 Скопје	☐ Дирекција за технолошко-индустриски развојни зони Бул. Партизански Одреди бр.2, 1000 Скопје
--	---

БАРАЊЕ ЗА:

1. Доделување на финансиска поддршка	☐
2. Измена на Договор бр. _____ од _____ година заради усогласување со одредбите од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 83/2018, 98/2019 и 124/2019)	☐
3. Измена/Дополнување на Мерки во Договор за финансиска поддршка бр. _____ од _____ година	☐

Напомена: Барателите кои претходно немаат склучено договор за финансиска поддршка можат да ја изберат само опцијата 1. Барателите кои склучиле договор за финансиска поддршка во претходната година, можат да ја изберат опцијата 3 само доколку во исто време ја изберат и опцијата 2.

поднесено од деловниот субјект:

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ НА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ

Целосен назив:	
Кратко име:	
Седиште:	
Датум на основање:	
Единствен даночен број:	
Големина на субјектот:	
Приоритетна дејност:	
Главна приходна шифра:	
Организационен облик:	

ЕМБС:	
Жиро сметка:	
Депонент банка:	
Телефон (фиксен):	
Факс (доколку има):	
Веб страна:	
Е-маил:	
ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ	
Име и презиме:	
Мобилен телефон:	
Домашна адреса:	
ЕМБГ:	
Број на лична карта:	

**Поднесувачот на ова Барање се согласува личните податоци да се користат од страна на Давателот на финансиска поддршка и другите институции и органи кои го разгледуваат за потребите на оценка за доделување на финансиска поддршка.*

ИСПОЛНЕТОСТ НА ГЛАВНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

1. Краток опис на инвестицискиот проект (до 500 карактери)

2. Остварени приходи од работењето во последните 4 години (201 ознака за АОП од биланс на успех)

Година	Износ во денари (201 ознака за АОП од биланс на успех)
2015	
2016	
2017	
(2015+2016+2017)/3	
2018	

(податоците се однесуваат за последните 4 години или за пократок период доколку деловниот субјект е регистриран и започнал со дејност во период пократок од четири години, а се земаат податоците од официјалните финансиски извештаи на деловниот субјект) - **201 ознака за АОП од од биланс на успех**

3. Просечен број на вработени во последните 4 години (257 ознака за АОП од од биланс на успех)

Година	Број на вработени (257 ознака за АОП од од биланс на успех)
2015	
2016	
2017	
(2015+2016+2017)/3	
2018	

(податоците се однесуваат за последните 4 години или за пократок период доколку деловниот субјект е регистриран и започнал со дејност во период пократок од четири години, а се земаат податоци од официјалните финансиски извештаи на деловниот субјект) - **257 ознака за АОП од од биланс на успех**

ИСПОЛНЕТОСТ НА ДРУГИ УСЛОВИ ОД ЗАКОНОТ	Селектирај
Дали деловниот субјект е новооснованао трговско друштво, која се уште нема остварено приходи од работење (АОП201 од БУ) во претходната или тековната година	ДА ☐ НЕ ☐
Дали деловниот субјект е од кожарско-преработувачката или текстилната индустрија	ДА ☐ НЕ ☐
Дали сопственикот на деловниот субјект е државјанин на Република Северна Македонија со живеалиште или привремен престој во странство и има повеќе од 51% од сопственоста во деловниот субјект	ДА ☐ НЕ ☐
Дали деловниот субјект е вршител на дејност од јавен интерес утврдена со закон	ДА ☐ НЕ ☐
Дали деловниот субјект е вршител на лиценцирана дејност	ДА ☐ НЕ ☐
Дали деловниот субјект врши регулирана дејност чија цена ја одредува независно регулаторно тело	ДА ☐ НЕ ☐
Дали деловниот субјект е корисник на право на концесии на добра од општ интерес и дали концесијата која се користи е поврзана со продуктивната почетна инвестиција	ДА ☐ НЕ ☐
Дали деловниот субјект врши дејности поврзани со наменско производство (вооружување и воена опрема)	ДА ☐ НЕ ☐

Дали деловниот субјект е производител на акцизна стока	ДА ☐ НЕ ☐
Дали деловниот субјект врши дејност од областа на примарно земјоделство, шумарство и рибарство, освен преработувачки дејности во земјоделството, шумарството и рибарството кои не користат субвенции	ДА ☐ НЕ ☐
Дали деловниот субјект врши градежни дејности поврзани со изградба и продажба на станови и станбени и деловни згради, и тоа само во делот на градежната дејност изградба и продажба на станови, станбени и деловни згради	ДА ☐ НЕ ☐
Дали деловниот субјект е корисник на средства од ИПАРД програмата, или финансиска поддршка од Фондот за иновации и технолошки развој, или од активни мерки за вработување од АВРСМ, или програмите за финансиска поддршка од МЕ, или други мерки кои го исклучуваат користењето на финансиска поддршка за исти оправани инвестициски трошоци	ДА ☐ НЕ ☐
Доставена нотарски заверена изјава на законски застапник на корисникот, под полна материјална, кривична и морална одговорност дека приложената документација и податоците се точни, вистинити и веродостојни	☐

Поднесуваме барање за склучување/измена на договор за финансиска поддршка со Владата на Република Северна Македонија согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции, за следните видови на финансиска поддршка:

Напомена:

- Барателите кои претходно немаат склучено договор за финансиска поддршка, ги селектираат видовите на финансиска поддршка за кои ги исполнуваат условите;
- Барателите кои склучиле договор за финансиска поддршка во претходната година, а поднесуваат барање за измена/дополнување на мерките од договорот, ги селектираат видовите на финансиска поддршка кои сакаат да ги задржат од договорот, како и новите видови на финансиска поддршка кои сакаат да ги додадат со оваа измена/дополнување;
- Барателите кои склучиле договор за финансиска поддршка во претходната година, а поднесуваат барање за измена на договорот заради усогласување со новите одредбите од Законот за финансиска поддршка на инвестиции, ги селектираат видовите на финансиска поддршка кои се дел од договорот склучен во претходната година.

ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА*	Селектирај
1. Поддршка за нови вработувања	☐
2. Поддршка за воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи од Република Северна Македонија	☐
3. Поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување	☐
4. Поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес: 4.1. Исплата на средства во висина на платен персонален данок на доход од платите на вработени државјани на Република Северна Македонија 4.2. Исплата на средства во висина на платен данок на добивка 4.3. Парични средства во износ од 10% од реализираниот износ на инвестицијата	☐

4.4. Исплата на парични средства за секој вработен за кој е исплатена нето плата повисока за најмалку 50% од висината на минималната нето плата пропишана со Законот за минимална плата во Република Северна Македонија	
5. Поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи	☐
6. Поддршка за откуп на материјални средства од деловни субјекти во потешкотии	☐
7. Поддршка за зголемување на конкуретноста на пазарот	☐
8. Поддршка за освојување на нови пазари и за пораст на продажба	☐

(Барателот со означување се изјаснува за кои видови на финансиска поддршка од горенаведените се однесува барањето)

*Барателот може да избере повеќе видови на финансиска поддршка имајќи ги предвид следните ограничувања:

- Доколку се избере мерката под реден број 4 не може да се избераат мерките под реден број 1, 5 и 6
- Доколку се избере мерката под реден број 5 не може да се избере и мерката под реден број 6 и обратно
- Мерката под реден број 2 се однесува само на проекти во ТИРЗ
- Мерките под реден број 5 и 7 може да се побараат за исти оправдани инвестициски трошоци
- Мерката под реден бр. 8 се однесува само на проекти надвор од ТИРЗ

Со ова барање ја приложуваме и следната документација:

ДОКУМЕНТАЦИЈА	Селектирај
Писмо на намери	☐
Деловен план за инвестициски проект	☐
Тековна состојба за субјектот издадена на ____ 20__ година	☐
Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект не е отворена стечајна постапка, издадена на ____ 20__ година	☐
Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект не е отворена постапка за ликвидација, издадена на ____ 20__ година	☐
Потврда од Царинската управа дека деловниот субјект нема неплатен долг по основ на царина и други увозни давачки, издадена на ____ 20__ година	☐
Уверение од Управата за јавни приходи дека нема настанати и ненамирени даночни обврски, издадено на ____ 20__ година	☐
Годишни сметки со финансиски извештаи за последните 4 години*	☐
Нотарски заверена изјава на застапникот по закон на подносителот на барањето, под полна материјална, кривична и морална одговорност за точност и веродостојност на сите податоци кои компанијата ги приложува со барањето	☐
Извод од Централен депозитар за хартии од вредност кога подносителот на барањето е основач на Акционерско друштво, дека поседува најмалку 51% од сопственоста на деловниот субјект за подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции	☐

Копија од акционерската книга за подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции	☐
Потврда од надлежен орган на странска држава за пријавено живеалиште или привремен престој за државјани на Република Северна Македонија за подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на Република Македонија“ број 83/2018, 98/2019 и 124/2019)	☐

(Барателот ги означува документите кои ги приложува кон барањето и ги пополнува бараните информации)

*За деловни субјекти формирани во годината на апликација за склучување на договор за финансиска поддршка, не важи обврската за доставување на годишни сметки за претходните години

По барање на надлежниот орган согласни сме да доставиме и други документи со кои се потврдуваат податоци и факти наведени во Барањето и документацијата.

Датум

БАРАТЕЛ

М.П

(скр.назив на дел.субјект, одг.лице, потпис)

Прилог 2

ПИСМО ЗА НАМЕРИ
за започнување на инвестициски проект согласно Законот за финансиска
поддршка на инвестиции

Напомена:

Барателите кои склучиле договор за финансиска поддршка во претходната година, а поднесуваат барање за измена/дополнување на мерките од договорот, го пополнуваат овој прилог со параметри идентични на внесените во писмото за намери од претходната година;

Барателите кои склучиле договор за финансиска поддршка во 2018 година, а поднесуваат барање за измена на договорот заради усогласување со новите одредбите од Законот за финансиска поддршка на инвестиции, не го пополнуваат овој прилог.

Скратен назив на деловниот субјект		
ЕДБ		
Назив на инвестицискиот проект		
Датум на почеток на инвестицијата		
Времетраење (во години) на инвестицијата (најмногу до 5 години)		
Износ на вкупната инвестиција	_____ МКД	_____ ЕУР
Износ на инвестицијата во првата година	_____ МКД	_____ ЕУР
Минимален вкупен износ на инвестиција во времетраење на инвестицискиот проект (износот ќе биде пресликан во договорот)	_____ МКД	_____ ЕУР
Локација на инвестицијата (адреса и општина)		
Број на вкупно планирани нови работни места за времетраење на инвестицијата		
Број на креирани нови работни места во првата година од инвестицијата		

Во согласност со Законот за финансиска поддршка на инвестициите, со ова писмо и приложената документација ја иницираме постапката за склучување/измена на договор за финансиска поддршка за реализација на нашата инвестиција.

Датум

БАРАТЕЛ

М.П

(скр.назив на дел. субјект, одг.лице, потпис)

Прилог 3

ДЕЛОВЕН ПЛАН
ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТ И ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ

Напомена:

Барателите кои склучиле договор за финансиска поддршка во 2018 година, а поднесуваат барање за измена на договорот заради усогласување со новите одредбите од Законот за финансиска поддршка на инвестиции, го пополнуваат само делот В4- планирани оправдани инвестициски трошоци.

НАЗИВ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ПРОЕКТ:

--

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ

Скратен назив	
ЕДБ	
ЕМБС	

А. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЈНОСТА НА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**1. Историјат на деловниот субјект во Република Северна Македонија (до 2000 карактери)**

--

2. Управувачка структура на деловниот субјект во Република Северна Македонија

--

3. Вид на дејност/и (шифра и опис)

--

Б. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТХОДНО ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
(доколку има)

1. Облици на користена државна помош во претходната или во тековната година

Година	Инвестициски проект	Облици на доделена држ. помош	Број на вработени за проектот	Износ на инвестиција	Износ на доделана државна помош

В. ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ПРОЕКТ

1. Опис на инвестицискиот проект/продуктивна почетна инвестиција (до 1800 карактери)

2. Опис на произведен процес/нов производ (до 1800 карактери)

3. Временски план за реализација на инвестицискиот проект

Датум на почеток на реализација на инвестицискиот проект (конкретен датум)*	
Датум на завршување на инвестицискиот проект (надоцна до 5 години од датумот на почеток на реализација на инвестицискиот проект)	

*За оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат исклучиво трошоците кои ќе бидат реализирани (платени) по датумот на почеток на реализација на инвестицискиот проект

4. Планирани оправдани инвестициски трошоци за проектот по години почнувајќи од годината на почеток на реализација на инвестицискиот проект и наредните 4 години

	Прва година	Втора година	Трета година	Четврта година	Петта година	Вкупно
Вредност на инвестиција за набавка на нови машини и опрема (нови или со старост од најмногу 2 години)						
Инвестиција во згради и земјиште						
Набавка на нематеријални средства						
ВКУПНО						

*Вкупниот износ на планирани оправдани инвестициски трошоци наведен во оваа табела ќе се смета за минимален износ на инвестицијата и ќе претставува договорна обврска за деловниот субјект во Договорот за финансиска поддршка

5. Дали деловниот субјект ќе учествува со најмалку 25% во вкупните инвестициски трошоци за проектот, со сопствени средства или си средства од друг извор кои не претставуваат државна помош?

ДА

☐

НЕ

☐

6. Број на реализирани вработувања по години почнувајќи од годината на почеток на реализација на инвестицискиот проект и наредните 4 години

	Прва година	Втора година	Трета година	Четврта година	Петта година	Вкупно
Планиран број на нови работни места за лица со средно образование						
Планиран број на нови работни места за лица со високо образование						
Вкупно						

Датум

БАРАТЕЛ

М.П

(скр.назив на друштво, одг.лице, потпис)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**2102.**

Врз основа на член 16-г ставови (3) и (8) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ И ИСКОРИСТЕНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА БРАШНОТО КОЕ СЕ СТАВА ВО ПРОМЕТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/13, 134/13, 110/15, 25/18, 49/18 и 86/18), Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.34-5896/6
8 јули 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

ПРИЛОГ 1



Република Северна Македонија

**Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство****Барање за издавање на контролни марки за брашно**

Полн назив и адреса на операторот со брашно: Адреса на седиштето на складот: Тел/Факс: Е-пошта: ЕМБГ на физичко лице: ЕМБС на правниот субјект: ЕДБ на правниот субјект: Големина на претпријатие: Шифра на дејност: Вкупен број на вработени:	☐ микро ☐ мало ☐ средно ☐ големо
---	--

Име и презиме на Управител:

Лице за контакт:

Контакт телефон на лицето:

Контакт адреса за е-пошта:

Тип на брашно:

Предвидени потреби

за производство на
брашно (од ___ ден

до ___ ден):

Предвиден увоз на

брашно (од ___ ден

до ___ ден):

Големина на пакување	Број на пакувања	Денари/марка	Вкупно денари
1 кг.			
2 кг.			
5 кг.			
10 кг.			
20 кг.			
25 кг.			
40 кг.			
45 кг.			
50 кг.			
рефус			

Нарачувам контролни марки за брашно:

-за производство

од ___месец до ___месец ___година

-за ставање во промет-увоз

од ___месец до ___месец ___година

Граничен премин на влез во


Република Северна Македонија

-за складирање

од ___месец до ___месец ___година

Потпис и печат на одговорното лице


ПРИЛОГ 2



Ознака за сериски број

Холограмска лента со ширина 5мм и должина 20мм

ПРИЛОГ 3



Ознака за сериски број

Холограмска лента со ширина 5мм и должина 20мм

2103.

Врз основа на член 9-а став 11 од Законот консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 187/13, 61/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ВРШИТЕЛИ НА РАБОТИ ВО ФУНКЦИЈА НА КОНСОЛИДАЦИЈАТА, ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ВРШИТЕЛИ НА РАБОТИ ВО ФУНКЦИЈА НА КОНСОЛИДАЦИЈАТА, ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ВРШИТЕЛИ НА РАБОТИ ВО ФУНКЦИЈА НА КОНСОЛИДАЦИЈАТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ВРШИТЕЛИ НА РАБОТИ ВО ФУНКЦИЈА НА КОНСОЛИДАЦИЈАТА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на вршители на работи во функција на консолидација, за формата и содржината на барањето за промена на податоците во регистарот на вршители на работи во функција на консолидација, за формата и содржината на барањето за бришење од Регистарот на вршители на работи во функција на консолидација, потребната документација и начинот на водење на регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18) во членот 3 во алинејата 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„- Лиценца за вршење на геодетски работи издадена од Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи,“

Алинејата 3 се менува и гласи:

„- Договор за ангажирање на најмалку три лица на неопределено или определено време согласно член 9-а став (2) од Законот за консолидација на земјоделско земјиште и“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 43-7101/1
5 јули 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

2104.

Врз основа на членовите 42 став 5, 43 став 2, 44 став 2, 48 став 2 и 49 став 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15, 39/16 и 83/18) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПАСОШИ ЗА РАСТЕНИЈА (*)

Член 1

Во Правилникот за пасоши за растенија (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 131/10 и 62/14), во членот 4 став (1), член 8 став (1) точка 1 и член 12 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилозите 1, 2, 3, 4 и 5 се заменуваат со нови Прилози 1, 2, 3, 4 и 5 кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 103-135/6
8 јули 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

* Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

ПРИЛОГ 1

ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАСОШ ЗА РАСТЕНИЈА
ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ И ЛИЦЕТО ОДГОВОРНО ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА

1. Единствен регистарски број на сопственикот	
2. Број на решение за упис во Регистарот:	
3. Дата: _____ /При прв упис пополнува Фитосанитарната управа/	
4. Службена забелешка: _____	

☐ Прв упис	☐ Изменување или дополнување	☐ Бришење
--	--	---

1а ☐ производител	1б ☐ земјоделец	1в ☐ преработувач	1г ☐ самостоен стопанственик
		☐ трговец/дистрибутер	☐ правно лице
☐ /во квадратчето означете ја дејноста со X /			

II. 1. Сопственик на растенијата: _____
 /име и презиме /

 /назив на фирмата/

2. Единствен матичен број на граѓанинот: _____
 (пополнува физичкото лице и самостојниот стопанственик)

3. Број од Централен регистар: _____ единица во состав _____
 /деловен субјект и самостоен стопанственик /

4. Даночен број: _____

5. Адреса: улица и број: _____

6. Општина: _____ Пошта: _____

7. Населба: _____

8. телефон: _____ моб: _____

9. На адресата вршам барем една од дејностите според шифарникот ☐ ДА ☐ НЕ

10. Дејност вршам и на други локации ☐ ДА ☐ НЕ

III. Евиденциски број на лицето одговорно за здравјето на растенијата: _____
 /При прв упис пополнува Фитосанитарната управа/

IV. 1. Лице одговорно за здравјето на растенијата: _____
 /име и презиме/

 /назив на фирмата/

(внесете ги податоците за лицето одговорно за здравјето на растенијата, ако тоа не е самиот сопственик)

2. Единствен матичен број на граѓанинот: _____

3. Даночен број: _____

4. Адреса улица и број: _____

5. Општина: _____ Пошта: _____

6. Населба: _____

7. телефон: _____ моб: _____

8. Лице одговорно за здравјето на растенијата:

☐ сопственик ☐ редовен работен однос ☐ времено вработен /по договор/ ☐ кооперација

Назив на фирмата кооперант: _____ ФИТО - МИБ: _____
 (пополнува ФУ)

☐ /во квадратчето со X означете ги податоците за лицето одговорно за здравјето на растенијата/

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА МЕСТОТО НА ПРОИЗВОДСТВО

V. Пријава/на местото/единицата на производство број: _____ **од вкупно** _____
Одјава/на местото/единицата на производство број: _____ **од вкупно** _____
Број ФИТО-МИБ или ЗМС-МИБ _____
Дата: _____

- ☐ локација на производство ☐ локација на преработка ☐ склад
☐ дистрибуциски центар ☐ продажно место
☐ /во квадратчето со X означете го видот на место на производство/

1.1. Адреса улица и број: _____
2. Општина: _____ **Пошта:** _____
3. Населба: _____
4. телефон: _____ **моб:** _____
2. Покриен простор на адресата од точката 1, во кој се произведуваат, преработуваат, дистрибуираат, складираат, продаваат или увезуваат растенија наведени во Листа V. дел А:

Вид просторија	☐ стакленик	☐ пластеник	☐ склад	☐ друго _____
КО / КП број				
Површина (м ²)				

3. Земјоделско земјиште на адресата од точката 1., на кое се произведуваат, преработуваат, дистрибуираат, продаваат или увезуваат растенија од Листа V. дел А:

Вид на земјиште	☐ нива	☐ траен насад	☐ друго _____
КО / КП број			
Површина (ха, ар, м ²)			

4. Група/и на растенија, растителни производи и други објекти и предмети на кои се однесува дејноста:

☐ Саден материјал ¹ во овоштарството	☐ Саден материјал од едно - или двогодишни украсни растенија
☐ Саден материјал на виновата лоза	☐ Саден материјал од дрвенасти украсни растенија
☐ Саден материјал на хмељот	☐ Саден материјал од шумски растенија
☐ Семенски компир	☐ Саксиско украсно цвеќе
☐ Компир за јадење	☐ Режано цвеќе
☐ Саден материјал од сите видови на репка, блитва и цвекло	☐ Почва и подлога за одгледување
☐ Семе за земјоделски растенија	☐ Дрво односно кора од дрво
☐ Саден материјал во градинарството	☐ Плодови

¹ Како саден материјал се сметаат садници, калеми, подлога за калеменење, расад, ризоми, кртоли и луковици /во квадратчето со X означете ја соодветната група/

VI. Лице одговорно за здравјето на растенијата на местото на производство од точката 1.

☐ е наведено во поглавјето IV ☐ не е наведено во поглавјето IV

1. Лице одговорно за здравјето на растенијата кое не е наведено во поглавјето IV

_____ / име и презиме / _____ / име на фирмата /
2. Даночен број: _____
3. Адреса улица и број: _____
4. Општина: _____ **Пошта:** _____
5. Населба: _____
6. телефон: _____ **моб:** _____

Со потпис гарантирам за точноста на податоците

Дата: _____

Потпис и печат на сопственикот

I. Назив на сопственикот на растенијата: _____

/ име и презиме /

Регистарски број на сопственикот _____ ФИТО - МИБ или ЗМС - МИБ _____

1. Барање за издавање на: (со X означете го соодветниот вид)

☐ пасоши за растенија ☐ замена на пасоши за растенија (RP) ☐ пасоши за растенија за заштитени зони (ZP)2. ☐ прво барање☐ дополнување на барањето☐ барање за одземање на овластувањето

II. Сопственик сум на растенија, и за нивно движење е потребно издавање на пасош за растенија:

☐ /во квадратчето означете го соодветниот вид со X/

Саден материјал (1)

- ☐ *Amelanchier* Med.
- ☐ *Beta vulgaris* L.
- ☐ *Chaenomeles* Lindl.
- ☐ *Citrus* L. и хибриди
- ☐ *Cotoneaster* Ehrh.
- ☐ *Crataegus* L.
- ☐ *Cydonia* Mill.
- ☐ *Eriobotrya* Lindl.
- ☐ *Fortunella Swingle* и хибриди
- ☐ *Humulus lupulus* L.
- ☐ *Malus* Mill.
- ☐ *Mespilus* L.
- ☐ *Photinia davidiana* (Dore.) Cardot
- ☐ *Poncirus* Raf. и хибриди
- ☐ *Prunus* L.
- ☐ *Pyracantha* Roem.
- ☐ *Pyrus* L.
- ☐ *Solanum* L. и хибриди
- ☐ *Sorbus* L.
- ☐ *Vitis* L.

Саден материјал (2)

- ☐ *Abies* Mill.
- ☐ *Allium ascalonicum* L. (вкл. семе)
- ☐ *Allium cepa* L. (вкл. семе)
- ☐ *Allium porrum* L.
- ☐ *Allium schoenoprasum* L. (вкл. семе)
- ☐ *Apium graveolens* L.
- ☐ *Argyranthemum* L.
- ☐ *Aster* L.
- ☐ *Brassica* L.
- ☐ *Castanea* Mill.
- ☐ *Capsicum* L.
- ☐ *Cucumis* L.
- ☐ *Dendranthema* (DC.)
- ☐ *Dianthus* L. и хибриди
- ☐ *Exacum* L.
- ☐ *Fragaria* L.
- ☐ *Gerbera* Cass.
- ☐ *Gypsophila* L.
- ☐ *Impatiens* L. новогвин. хибриди
- ☐ *Lactuca* L.
- ☐ *Larix* Mill.
- ☐ *Leucanthemum* L.
- ☐ *Lupinus* L.
- ☐ *Pelargonium* L'Herit. ex Ait
- ☐ *Picea* A. Dietr
- ☐ *Pinus* L.
- ☐ *Platanus* L.
- ☐ *Populus* L.
- ☐ *Prunus laurocerasus* L.
- ☐ *Prunus lusitanica* L.
- ☐ *Pseudotsuga* Carr.
- ☐ *Quercus* L.
- ☐ *Rubus* L.
- ☐ *Solanaceae*
- ☐ *Spinacia* L.
- ☐ *Tanacetum* L.
- ☐ *Tsuga* Carr.
- ☐ *Verbena* L.
- ☐ *Lycopersicon lycopersicum* L.
- ☐ *Nicotiana tabacum* L.
- ☐ *Oryza* L.
- ☐ Останати зељести растенија

Саден материјал (3)

- ☐ *Camassia* Lindl.
- ☐ *Chionodoxa* Boiss.
- ☐ *Crocus flavus* 'Golden Yellow'
- ☐ *Galanthus* L.
- ☐ *Galtonia candicans*
- ☐ *Gladiolus callianthus* Marais
- ☐ *Gladiolus colvillei* Sweet
- ☐ *Gladiolus nanus* hort.
- ☐ *Gladiolus ramosus* hort.
- ☐ *Gladiolus tubergenii* hort
- ☐ *Gladiolus* spp. минијатурни видови
- ☐ *Hyacinthus* L.
- ☐ *Iris* L.
- ☐ *Ismene* Herbert
- ☐ *Muscari* Miller
- ☐ *Narcissus* L.
- ☐ *Ornithogalum* L.
- ☐ *Puschkinia* Adams
- ☐ *Scilla* L.
- ☐ *Tigridia* Juss
- ☐ *Tulipa* L.

Дрво, кора од дрво (1)

- ☐ *Platanus* L.

Плодови со листови и дршки (1)

- ☐ *Citrus* L. и хибриди
- ☐ *Fortunella Swingle* и хибриди
- ☐ *Poncirus* Raf. и хибриди

Саксиско цвеќе (2)

- ☐ *Araceae*
- ☐ *Marantaceae*
- ☐ *Musaceae*
- ☐ *Persea* Mill.
- ☐ *Strelitziaceae*

Растенија домаќини на *P. ratorum*(6)

- ☐ *Rhododendron*
- ☐ *Viburnum*
- ☐ *Camellia*

Дрво и кора од дрво (4)

- ☐ *Coniferales* – иглописни

Растенија наменети за садење (4)

- ☐ *Begonia* L.
- ☐ *Euphorbia pulcherrima* Willd.
- ☐ *Ficus* L.
- ☐ *Hibiscus* L.

Семе (4)

- ☐ *Beta vulgaris* L.
- ☐ *Dolichos* Jacq.
- ☐ *Gossypium* L.
- ☐ *Helianthus annuus* L.
- ☐ *Lycopersicon lycopersicum* L.
- ☐ *Medicago sativa* L.
- ☐ *Phaseolus* L.

Др. растенија од Листите IV.A. и V.B

- ☐ Увозник на други растенија

ИЗЈАВА НА СОПСТВЕНИКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ

III. Изјава на сопственикот на растенијата, кој е внесен во Регистрот и поднесува барање за да добие овластување за издавање на пасоши за растенијата.

Долу потпишаниот _____ изјавувам дека
/име и презиме/

сум запознат со Законот и прописите во подрачјето на здравјето на растенијата и обврските кои произлегуваат од истите, и молам да ми се издаде овластување за издавање на пасоши за растенијата.

☐ /во квадратчето означете го со X соодветното/

1. Растенијата и растителните производи ги:

☐ Продавам на мало ☐ Продавам на големо ☐ Увезувам

2. Продажба на растенијата и растителните производи:

а. Непосредно на правни или физички лица:

☐ кои не се комерцијални производители
☐ кои се комерцијални производители
☐ кои се занимаваат со (понатамошна) дистрибуција и тоа: ☐ со продажба на мало
☐ со продажба на големо
☐ со уредување на паркови и градини

б. Произведените растенија ги продавам преку задруга или друг деловен субјект ☐ НЕ ☐ ДА

в. Растенијата и растителните производи ги продавам:

☐ На местото на производство ☐ На пазар ☐ Во сопствен дуќан

г. Растенијата и растителните производи ги продавам:

☐ внатре во Република Северна Македонија ☐ во држави членки на ЕУ
☐ во држави кои не се членки на ЕУ ☐ во заштитени зони во ЕУ

3. Означените растенија и растителни производи ги набавувам:

☐ од македонски производители односно дистрибутери
☐ од држави членки на ЕУ
☐ од други држави и тоа: _____

4. Организирам производство/ откуп на растенија и растителни производи значи

☐ ДА ☐ НЕ

Со потпис гарантирам за точноста на

податоците Дата: _____

Потпис и печат на сопственикот

ПРИЛОГ 2



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА

ЕВИДЕНЦИЈА

на лица кои издаваат пасоши за растенија

[illegible]

ПРИЛОГ 3

Пасош за растенија

1. Пасош за растенија на Република Северна Македонија 2. Код на држава (МК) 3. Ознака на одговорниот службен орган („Фитосанитарна управа - МЗШВ“ или „PHYTOSANITARY ADMINISTRATION - MAFWE“). 4. Регистерски број на сопственикот 5. Сериски, неделен или број на партија 6. Ботаничко име 7. Количина	- ЕДНОДЕЛЕН (етикета која ги содржи сите податоци од 1 до 10) - ДВОДЕЛЕН (етикета + придружен документ) - ЕТИКЕТА (ги содржи податоците од 1-5). - ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ (ги содржи сите податоци од една или повеќе етикети и други пропишани податоци). Придружен документ може да биде секој документ кој го издава сопственикот за подготвена пратка (сметка, доставница, товарен лист...) Податоците во придружниот документ може да бидат збирни (со повеќе видови на растенија, сорти или партии), и се наменети за еден примател.
8. ZP – (пасош за растенија важечки за определена заштитена зона и нејзината ознака) 9. RP – ознака за замена на пасошот за растенија 10. Потекло на увезените пратки на растенијата, растителните производи и други објекти	

Б. Спојување на пасошот за растенија со службена етикета:

1. Службена етикета со елементи од пасош за растенија за **семенски компир** која ја издава органот за маркетинг – (институт) со соодветна (форма, големина, минимум 110 x 67 мм, боја – според ЕУ директивата за маркетинг на семенски компир, зависно од категоријата: бела со виолетова линија за предосновно семе, бела боја за основно семе и плава боја за сертифицирано семе):

XXX - РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА		
'Правила и стандарди на МК		
СЕРТИФИЦИРАНО СЕМЕ		
Сорта:	ULSTER SCEPTRE	
Партија:400202/5	Степен: А	Дата
на затварање:	14.01.2010	
Година на производство:	2008	
Големина во мм:	28 - 40	
Третирано со:	IPRODIN	
СЕМЕТО Е ОТРОВНО: НЕ Е ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕТО		
1. ПАСОШ ЗА РАСТЕНИЈА на Република Северна Македонија		
2. МК		
3. Фитосанитарна управа		
4. Рег. бр: ФИТО - 123456		
5. Партија: 400202/5		
6. Вид: КОМПИР (Solanum tuberosum L.)		
Тип 2	351878	7. 25 кг

2. Службената етикета со елементи од пасош за растенија за лозови калемии од категорија **стандарден материјал**, која ја издава снабдувачот - добавувачот (форма, големина: минимум 110 x 67 мм за калемии, подлоги за калемење; минимум 80 x 70 мм за вкоренети лозови калемии и корењаци, боја: темно румена):

1.Пасош за растенија на Република Северна Македонија Стандарди МК 2. Држава на производство: МК 3. Фитосанитарна управа - МЗШВ 4. Рег. бр: ФИТО - 125498	
6.Вид:ВИНОВА ЛОЗА(Vitis vinifera)	
Сорта:	Молдавија
Подлога:	SO4
7.Бр. на калем:	25
5.Бр. на партија:	98730/4
Категорија:	СТАНДАРД
xxxx д.о.о., xxxx,	

3. Етикета со основните податоци (1 - 5) и придружен документ (товарен лист):
 * Збилен број: број на сметката или доставницата од придружниот документ на кој се другите податоци (допишани рачно на етикетата). Податокот овозможува следливост според евиденцијата на производителот.

ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ- ТОВАРЕН ЛИСТ

Садници доо, Скопје Булевар Партизански одреди бб 4. Рег. Бр: 901523		Дата: 10.05.2009
7. Доставница бр: 21/2004#		
Примател: Расадник xxxx Куманово		
6.*Садници пиперка (<i>Capsicum a.</i>) Bianca	5. 1500 парче	
*Садници пиперка (<i>Capsicum a.</i>) Šorokšari	5. 500 парче	
*Садници пиперка (<i>Lycopersicon e.</i>) Baron	5. 250 парче	
*Садници лук (<i>Allium porrum</i>) Elefant	5. 560 парче	
*Садници салата (<i>Lactuca sativa</i>) Leda	5. 780 парче	
1. Пасош за растенија на Република Северна Македонија;	2. МК;	
3. ФУРМ - МЗШВ		

ПРИЛОГ 4

ОБРАЗЕЦ НА ПАСОШОТ ЗА РАСТЕНИЈА КОЈ ГО ИЗДАВА ФИТОСАНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА

1. ПАСОШ ЗА РАСТЕНИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2. МК
3. Фитосанитарна инспекција:
4. Регистарски број на увозникот:
5. Држава во која увозникот е регистриран:

[illegible]

9. RP - ЗАМЕНА НА ПАСОШОТ ЗА РАСТЕНИЈА

Фитосанитарната инспекција е извршена во целост.

Дата на издавање: _____

Печат и потпис на
фитосанитарниот инспектор

ПРИЛОГ 5

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ФИТОСАНИТАРНАТА УПРАВАСопственик на растенијата: _____
/ име и презиме /_____
/ назив на фирмата /

Единствен регистарски број на сопственикот

--	--	--	--	--	--

1. Известување се врши заради промените:

- ☐ на видот растенија, растителни производи и други објекти и предмети;
☐ условите за издавање на пасоши за растенија и
☐ за видот, формата и содржината на пасошите за растенија.

2. Опис на промените

Дата: _____

Печат и потпис на сопственикот

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

2105.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 22 и член 20 став 1 алинеја 10¹ од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 75 став 4 алинеја 10 од истиот Закон, член 44 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), член 15 став 1 алинеја 19 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година и бр.01-2949/1 од 30.5.2019 година, Одлуката Уп1 бр.08-527 од 3.4.2019 година за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно – музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик, на државно ниво, Дозволата за радио емитување, бр.08-234 од 30.4.2019 година, одлучувајќи по Барањето бр.03-3380/1 од 5.7.2019 година на управителот на Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга и Заклучокот бр.02-3411/2 од 10.7.2019 година, на својата 27-ма седница одржана на 10.7.2019 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ЈОН-РАДИО ДООЕЛ СТРУГА

1. СЕ ПРОДОЛЖУВА рокот за започнување со вршење на дејноста, за радио емитување на програмски сервис, говорно - музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик, на државно ниво, на Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, утврден во точка 5 од Одлуката Уп1 бр.08-527 од 3.4.2019 година и во Дозволата за радио емитување, бр.08-234 од 30.4.2019 година.

2. Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, се обврзува да започне со вршење на дејноста најдоцна до 31.10.2019 година.

Во случај на непочитување на рокот за започнување со вршење на дејноста наведен во ставот 1 на оваа точка од Одлуката, согласно член 82 став 1 алинеја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

3. Оваа Одлука е конечна и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

О б р а з л о ж е н и е

Со Одлука на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Уп 1 бр.08-527 од 3.4.2019 година на Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, му беше доделена дозвола за радио емитување, бр.08-234 од 30.4.2019 година, на програмски сервис, говорно - музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик, на државно ниво.

Согласно точка 5 од Одлуката за доделување дозвола за радио емитување, Уп 1 бр.08-527 од 3.4.2019 година, Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, се обврза да започне со вршење на дејноста во рок од 90 (деведесет) дена од денот на издавањето на дозволата. Исто така, во Дозволата за радио емитување бр.08-234 од 30.4.2019 година се утврди рок во кој имателот на дозволата ќе започне со вршење на дејноста, односно во рок од 90 (деведесет) дена од денот на издавањето на дозволата. Напредцитираната дозвола за радио емитување беше издадена на 30.4.2019 година.

На 05.07.2019 година, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од страна на управителот на ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, беше поднесено Барање наш арх.бр.03-3380/1, во кое истиот ја извести Агенцијата дека радиодифузерот бил во постапка на преземање на опремата на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје кое било во стечај и со која опрема се покривала целата територија на државата, наведувајќи дека поради бавноста со која се одлучувало за стечајните постапки бара пролонгирање на рокот за започнување со вршење на дејноста, односно рокот за започнување со вршење на дејноста да биде 31.10.2019 година.

Согласно член 2 став 1 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година и бр.01-3336/1 од 8.5.2015 година, радиодифузерот за да врши радио емитување во подрачјето за кое ја добил дозво-

¹ Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

лата за радио емитување од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, треба да располага со опрема и технички средства со кои обезбедува квалитетно производство и емитување на својата програма.

Имајќи го предвид погоре наведеното, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучувајќи по Барањето бр.03-3380/1 од 5.7.2019 година на управителот на ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, донесе одлука со која се продолжува рокот за започнување со вршење на дејноста за радио емитување на програмски сервис, говорно - музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик, на државно ниво, на ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, утврден во точка 5 од Одлуката за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, Уп1 бр.08-527 од 3.4.2019 година и во доделената Дозвола за радио емитување, бр.08-234 од 30.4.2019 година, така што рокот за започнување со вршење на дејноста радио емитување од страна на ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, се утврди да биде најдоцна до 31.10.2019 година. Во случај на непочитување на рокот за започнување со вршење на дејноста, согласно член 82 став 1 алинеја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

Следствено на сето погоре наведено, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 22 и член 20 став 1 алинеја 10² од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 75 став 4 алинеја 10 од истиот Закон, член 44 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), член 15 став 1 алинеја 19 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година и бр.01-2949/1 од 30.5.2019 година, Одлуката Уп 1 бр.08-527 од 3.4.2019 година за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно – музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик, на државно ниво, Дозволата за радио емитување, бр.08-234 од 30.4.2019 година, одлучувајќи под Барањето бр.03-3380/1 од 5.7.2019 година, а согласно Заклучокот бр.02-3411/2 од 10.7.2019 година,

донесе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

УП1 бр. 08-234
11 јули 2019 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Против оваа Одлука, радиодифузерот може да поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд. Тужбата за поведување на управен спор се поднесува во рок од 30 дена од денот на приемот на Одлуката.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2106.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), член 9, член 38, став 1 и член 39, став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на седумдесет и втората седница одржана на 10.7.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СТРУМИЦА, ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ДЕЛЧЕВО

I

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струмица е избран:

1. Миле Петков.

II

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Делчево е избран:

1. Бранко Тричковски.

III

Оваа одлука влегува во сила на ден 15.7.2019 година, и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОИ бр. 1/19
10 јули 2019 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Коле Штерјев, с.р.

² Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019142